



Скопје 2.3.2021 година

П О В И К

за пријавување на лица за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар

Агенцијата за супервизија на осигурување ја информира јавноста дека во периодот од април 2021 година до јуни 2023 година ќе организира и спроведе обука и полагање на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (во понатамошниот текст: стручен испит за актуар).

Сите заинтересирани лица може да се пријават за учество на обуката и полагање на стручниот испит за актуар со поднесување на Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за актуар до Агенцијата за супервизија на осигурување, на Образец Пријава кој е даден во прилог од ова Соопштение.

Пријавата за учество на обуката и полагање на стручниот испит за актуар може да се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување, лично или по пошта, во Архивата на Агенцијата на адреса: **ул.Македонија бб - Палата Лазар Поп Трајков, V кат, Скопје** или електронски на следната електронска адреса contact@aso.mk.¹

Кон Пријавата за учество на обука и полагање на стручен испит за актуар, лицата се должни да ги достават следните документи:

1. Копија од лична карта, односно копија од пасош (за странски државјани) – на увид²;
2. Диплома или Уверение за завршено високо образование издадена/о од образовна институција акредитирана во Република Северна Македонија³ (во оригинал или заверена/о на нотар); и
3. Доказ за уплатен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар во износ од **120.000 денари** на сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување во Стопанска Банка АД Скопје или во НЛБ Банка АД Скопје.

¹ Доколку пријавата се поднесува електронски, истата потпишана од лицето, заедно со сите приложени документи (заедно со соодветни нотарски заверки), се доставува скенирана во боја (во пдф документ).

² Доколку личното име и презиме на Дипломата/Уверението не е идентично со она наведено во личната карта односно Пријавата, потребно е кон Пријавата лицето да приложи и извод од матична книга на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме

³ Доколку лицето школувањето го завршило во странство, се доставува Диплома/Уверение за завршено високо образование издадена/о од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странската универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Северна Македонија.



Доказот за уплатен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит од точка 3 погоре, треба да ги содржи следните податоци:

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА:	Обука и испит за актуар за лицето (име и презиме на лицето)
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ:	Агенција за супервизија на осигурување
ИЗНОС:	120.000,00 денари
БАНКА НА ПРИМАЧОТ:	Стопанска банка АД Скопје
СМЕТКА:	200002007041251
БАНКА НА ПРИМАЧОТ:	НЛБ Банка АД Скопје
СМЕТКА:	210065288480132

КРАЈНИОТ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ (СО КОМПЛЕТ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА) Е 26.3.2021 ГОДИНА ВО 14 ЧАСОТ.

Во продолжение се наведени Наставната програма, начинот и постапката за спроведување на стручниот испит за актуар како и индикативен распоред на предавања (обуки) и полагање на испити:

НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА АКТУАР

Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуар се состои од следните предмети:

1. Веројатност и статистика;
2. Финансиска математика;
3. Стохастичко моделирање;
4. Економија;
5. Модели на доживување;
6. Актуарска математика I;
7. Актуарска математика II;
8. Управување со инвестиции и средства;
9. Осигурување на живот;
10. Неживотно осигурување;
11. Социјално и пензиско осигурување;
12. Здравствено осигурување;
13. Сметководство во осигурувањето;
14. Регулатива од областа на осигурувањето; и
15. Професионализам и етика.



НАЧИН И ПОСТАПКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ

Начинот и постапката за спроведување на обука и полагање на стручен испит потребен за работа како овластен актуар се пропишани со Правилникот за начинот и постапката на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 280/2020).

Стручниот испит за актуар се состои од спроведување на обука (предавања) за поединечен предмет од Наставната програма (одреден број на часови на предавања распоредени во неколку работни дена) и полагање на испит по поединечен предмет од Наставната програма (еден ден предвиден за полагање на испит).

Секој кандидат има право да го полага испитот по поединечниот предмет најмногу два пати. Кандидатот кој два пати едноподо друго не го положил испитот од еден предмет, го губи правото да ги полага преостанатите испити, но успешно положените испити му се признаваат при следно спроведување на обука и стручен испит. Стручниот испит се смета за положен доколку кандидатот успешно ги положил испитите по сите предмети од Наставната програма.

На лицата кои успешно ќе ги положат испитите по сите предмети од Наставната програма, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им издаде **Уверение за положен стручен испит потребен за работа како овластен актуар** со кое лицата може да аплицираат за добивање на дозвола за работа како овластен актуар согласно Законот за супервизија на осигурување.

ЕДУКАТОРИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА И ИСПИТОТ

Обуката и стручниот испит за актуар ќе ја спроведуваат едукатори (предавачи) ангажирани од страна на Агенцијата кои имаат високи стручни и професионални компетенции и искуство и кои се врвни професионалци во областа во која ќе држат предавање.

Со оглед на моменталната ситуација со КОВИД-19, обуката ќе се спроведе он-лајн со користење на соодветна интернет платформа.

Материјалите за спроведување на обуката и испитот ќе им бидат обезбедени на учесниците на обуката/испитот пред отпочнување на обуката по секој поединечен предмет од Наставната програма.

Јазикот на предавањата (обуката) и материјалите за учење ќе биде македонски, хрватски или англиски.



РАСПОРЕД НА ОБУКА (ПРЕДАВАЊА) И ИСПИТИ

Обуката (предавањата) и полагањето на испитите по поединечни предмети од Наставната програма за полагање на стручниот испит за актуар ќе се спроведе во следните термини:

	Предмети	Број на часови	Период на обука	I испит	II испит
1.	Веројатност и статистика	25	12.-16.4.2021	08.05.2021	22.05.2021
2.	Финансиска математика	25	25.-31.5.2021	19.06.2021	03.07.2021
3.	Стохастичко моделирање	25	1.-7.9.2021	25.09.2021	09.10.2021
4.	Економија	30	12.-18.10.2021	06.11.2021	20.11.2021
5.	Модел на доживување	30	22.-26.11.2021	18.12.2021	15.01.2022
6.	Актуарска математика I	30	31.1-4.2.2022	26.02.2022	12.03.2022
7.	Актуарска математика II	30	14-18.3.2022	09.04.2022	30.04.2022
8.	Инвестиции и управување со средства	30	3.-9.5.2022	28.05.2022	11.06.2022
9.	Осигурување на живот	30	13.-17.6.2022	09.07.2022	23.07.2022
10.	Неживотно осигурување	30	1.-7.9.2022	01.10.2022	15.10.2022
11.	Пензиско осигурување	30	17.-21.10.2022	12.11.2022	26.11.2022
12.	Здравствено осигурување	30	28.11.-2.12.2022	24.12.2022	14.01.2023
13.	Сметководство во осигурувањето	30	30.1.-3.2.2023	25.02.2023	11.03.2023
14.	Регулатива во областа на осигурувањето	25	13-17.3.2023	08.04.2023	22.04.2023
15.	Професионализам и етика	10	24-28.4.2023	20.05.2023	03.06.2023



тел/tel: 02 3254 050

факс/faks: 02 3290 240

адреса/adresa: ул.Македонија бб,
Палата Лазар Поп Трајков 5-ти кат,
1000 Скопје,
Република Северна Македонија/
rr.Makedonija Pa Nr
Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i 5-të
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut

2,

e-mail: contact@aso.mk
www.aso.mk

НАПОМЕНА: Распоредот на обуката (предавањата) и полагањето на испитите по поединечни предмети од Наставната програма за полагање на стручниот испит за актуар е индикативен и истиот дополнително може да претрпи измени. Точните термини и деталниот распоред на предавања и испити во рамки на обуката ќе бидат објавени на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk пред отпочнување на обуката односно испитот по секој поединечен предмет.

Информации поврзани со спроведување на обуката и стручниот испит може да се добијат на следната електронска адреса contact@aso.mk или на телефонскиот број 02 3254 050.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



ПРИЛОГ 1 – Образец Пријава актуар

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



ПРИЈАВА¹
ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ПОТРЕБЕН ЗА РАБОТА
КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

1.	Име и презиме	
2.	Датум и место на раѓање (од лична карта)	
3.	Адреса на живеење (од лична карта)	
4.	Татково име (од лична карта)	
5.	Контакт телефон (мобилен)	
6.	Адреса на електронска пошта (е-маил) на која лицето се согласува да биде контактиран во врска со пријавата	

Се пријавувам за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за работа како овластен актуар. Кон пријавата ја приложувам документацијата согласно членот 9 став (2) од Правилникот за начинот и постапката на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар и тоа *(се заокружува односно означува доколку се пополнува електронски)*:

1.	Документ за лична идентификација – на увид ²
2.	Диплома или Уверение за завршено високо образование издадена/о од образовна институција акредитирана во Република Северна Македонија (во оригинал, или заверено од нотар) ³
3.	Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар согласно Тарифникот на Агенцијата.

¹ Се препорачува Пријавата да се пополнува електронски. Електронска верзија на Пријавата може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Пријавата не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

² Доколку личното име и презиме на лицето на документот за лична идентификација не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од точка 2, лицето е должно да приложи и Извод од матична книга на венчани односно Решение за промена на личното име односно презиме.

³ Доколку кандидатот школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено високо образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странската универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Северна Македонија.



тел/tel: 02 3254 050

факс/faks: 02 3290 240

адреса/adresa: ул.Македонија бб,
Палата Лазар Поп Трајков 5-ти кат,
1000 Скопје,
Република Северна Македонија/
rr.Makedonija Pa Nr
Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i 5-të
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut

2,

e-mail: contact@aso.mk
www.aso.mk

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА

Со поднесување на оваа пријава изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи оваа пријава, како и целата документација која ја доставувам кон пријавата, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи, а во случај на промена на податоците содржани во оваа пријава, како и во документацијата доставена во прилог кон оваа пријава, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата.

Се согласувам моите лични податоци содржани во оваа пријава да се користат за целите на полагање на стручен испит потребен за работа како овластен актуар согласно Законот за супервизија на осигурување.

Датум и место на поднесување

Потпис на подносителот на пријавата

_____. ____ 20 ____ година
